

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 36

Год. LXIII

Петок, 23 март 2007

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
513. Закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување.....	1	518. Одлука за денот и моментот на воведувањето и денот и моментот на завршувањето на летното сметање на времето во 2007 година.....	15
514. Закон за изменување на Законот за државните службеници.....	4	519. Одлука за одземање на Лиценцата за вршење на енергетска дејност управување со системот за пренос на природен гас издадена на ГА-МА АД Скопје	16
515. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика.....	4	520. Одлука за одземање на Лиценцата за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас издадена на ГА-МА АД Скопје.....	16
516. Закон за меѓународни рестриктивни мерки.....	6	521. Решение за издавање дозвола за понуда за откуп.....	16
517. Закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерски друштва.....	9	Огласен дел.....	1-48

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 513.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 март 2007 година.

Бр. 07-1199/1
15 март 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за здравственото осигурување (“Службен весник на Република Македонија” број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 и 37/2006), во членот 9 став 2 по зборот “Фондот” се додаваат зборовите: “како купувач на здравствени услуги.”.

Член 2

Во членот 10 став 1 точката 14 се менува и гласи: “14) лекување во странство, ако лекувањето е извршено без одобрение од Фондот;”.

Член 3

Во членот 16 став 4 зборовите: “настанувањето на случајот” се заменуваат со зборовите: “зголемувањето на платата”.

Член 4

Во членот 38 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Обврската за плаќање на придонесот од ставот 1 на овој член останува без оглед дали е исплатена плата, надоместок од плата, пензија односно друг паричен надоместок согласно со закон.”

Член 5

Во членот 40 ставот 4 се менува и гласи:

“Основицата за пресметување на придонесот од ставовите 1 и 3 на овој член не може да биде пониска од 65 % од просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена за тековниот месец.”

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

“Работодавците се должни, месечно, да го пресметаат и уплатуваат придонесот за задолжителното здравствено осигурување од плата, поединечно за секој осигуреник заедно со исплатената плата и надоместоци од плата за соодветниот месец.”

Член 6

Во членот 41 ставот 2 се менува и гласи:

“Основицата од ставот 1 на овој член не може да биде пониска од 65% од просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена за тековниот месец.”

Член 7

Во членот 43 зборовите: “просечно исплатената” се заменуваат со зборот “просечната”, а зборот “стопанството” се заменува со зборовите: “Републиката објавена за тековниот месец”.

Член 8

Во членот 44 зборовите: “просечно исплатената” се заменуваат со зборот “просечната”, а зборот “стопанството” се заменува со зборовите: “Републиката објавена за тековниот месец”.

Член 9

Во членот 49 став 2 по зборот “закон” се додаваат зборовите: “или не е уплатен”.

Член 10

Во членот 56 ставот 3 се брише.
Ставот 4 станува став 3.

Член 11

По членот 63 се додаваат четири нови члена со нови наслови 63-а, 63-б, 63-в и 63-г, кои гласат:

“Референтни цени

Член 63-а

Референтна цена е износ кој Фондот го надоместува и со кој износ се обезбедува снабдување на осигурените лица со лекови, медицински помагала, опрема, протези, ортопедски и други медицински помагала и потрошни медицински материјали.

Фондот ги гарантира референтните цени од ставот 1 на овој член за сите осигурени лица.

Одредување на референтните цени

Член 63-б

Референтната цена се одредува според најниската дефинирана големопродажна цена на лековите, медицинските помагала, опремата, протезите, ортопедските и другите медицински помагала и потрошни медицински материјали кои се пуштени во промет во Република Македонија, согласно со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицински помагала.

Референтната цена се одредува со споредбена анализа на референтните цени кои се на товар на Фондовите за задолжително здравствено осигурување во референтните земји од членот 63-в на овој закон.

Критериум за одредување на референтна цена во Република Македонија е средната вредност од двата најниски односи меѓу референтната цена и бруто домашниот производ по глава на жител во референтната земја од членот 63-в на овој закон, во споредба со бруто домашниот производ по глава на жител во Република Македонија, според Методологијата на паритет на куповна сила утврдена од Меѓународниот монетарен фонд од Вашингтон за последната година за која Меѓународниот монетарен фонд има објавено конечни податоци.

Референтната цена согласно со критериумите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член ги определува Фондот со општ акт на кој согласност дава министерот за здравство.

Референтни земји

Член 63-в

Референтни земји кои се земаат за одредување на референтни цени со споредбена анализа согласно со овој закон се Република Словенија, Република Хрватска, Република Бугарија и Република Србија.

Контрола на потрошувачката

Член 63-г

Утврдувањето на вкупниот износ на средства за лекови, медицински помагала, опрема, протези, ортопедски и други медицински помагала и потрошни медицински материјали, кои се на товар на средствата на Фондот, се следи преку интегриран систем на следење на потрошувачката до висина на вкупно обезбедените средства во буџетот на Фондот.”

Член 12

По членот 68 се додава нов поднаслов и нов член 68-а, кои гласат:

“Купување на здравствени услуги

Член 68-а

Фондот е купувач на здравствени услуги во интерес на осигурените лица.

Во зависност од потребите за здравствените услуги и утврдените средства за таа намена во буџетот на Фондот, Фондот купува здравствени услуги за што склучува и раскинува договори со здравствените установи.”

Член 13

Во членот 70 став 1 по зборот “Фондот” се додаваат зборовите: “како купувач на здравствените услуги”, а по зборот “склучува” се додаваат зборовите: “и раскинува”.

Член 14

Членот 93 се брише.

Член 15

Одредбите на членовите 5 став 1, 6, 7 и 8 на овој закон ќе се применуваат од 1 јули 2007 година со пресметување на основица од 50% од просечната месечна плата на нето плата по работник во Републиката објавена за тековниот месец, а од 1 јули 2008 година со пресметување на основица од 65% од просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена за тековниот месец.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM SHËNDETËSOR

Neni 1

Në Ligjin për sigurim shëndetësor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005 dhe 37/2006), në nenin 9 paragrafi 2 pas fjalës "Fondi" shtohen fjalët: "si blerës i shërbimeve shëndetësore".

Neni 2

Në nenin 10 paragrafi 1, pika 14 ndryshon si vijon:
"14) mjekimi jashtë vendit, nëse mjekimi është kryer pa lejen e Fondit;"

Neni 3

Në nenin 16 paragrafi 4, fjalët: "ndodhjes së rastit", zëvendësohen me fjalët: "rritjes së rrogës".

Neni 4

Në nenin 38, pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:
"Obligimi për pagesën e kontributit nga paragrafi 1 të këtij neni mbetet pa dallim se a është paguar rroga, kompensimi nga rroga, pensioni përkatësisht kompensimi tjetër me para sipas ligjit."

Neni 5

Neni 40 paragrafi 4 ndryshon si vijon:
"Baza e llogaritjes së kompensimit nga paragrafët 1 dhe 3 të këtij neni nuk mund të jetë më e vogël se 65% nga rroga mesatare neto e punëtorit në Republikë, e shpallur për muajin rrjedhës."

Pas paragrafit 5 shtohet paragrafi i ri 6, si vijon:
"Punëdhënësit janë të obliguar që për çdo muaj ta llogarisin dhe paguajnë kontributin e sigurimit të obliguar shëndetësor nga rroga, veç e veç për secilin të siguruar së bashku me rrogën e paguar dhe kompensimet nga rroga për muajin përkatës."

Neni 6

Në nenin 41 paragrafi 2, ndryshon si vijon:
"Baza nga paragrafi 1 i këtij neni nuk mund të jetë më e vogël se 65% nga rroga mesatare neto e punëtorit në Republikë, e shpallur për vitin rrjedhës."

Neni 7

Në nenin 43 fjalët: "mesatare e paguar" zëvendësohen me fjalën "mesatare", ndërsa fjala "ekonomi" zëvendësohet me fjalët: "Republikë të shpallur për vitin rrjedhës."

Neni 8

Në nenin 44 fjalët: "mesatare e paguar" zëvendësohen me fjalën "mesatare", ndërsa fjala "ekonomi" zëvendësohet me fjalët: "Republikë të shpallur për vitin rrjedhës".

Neni 9

Në nenin 49 paragrafi 2 pas fjalës "ligj" shtohen fjalët: "ose nuk është paguar".

Neni 10

Në nenin 56 paragrafi 3 fshihet.
Paragrafi 4 bëhet paragrafi 3.

Neni 11

Pas nenit 63 shtohen katër nene të reja me tituj të rinj 63-a, 63-b, 63-v dhe 63-g, si vijon:

"Çmime referente"

Neni 63-a

Çmim referent është shuma të cilën Fondi e kompenson dhe shumë me të cilën sigurohet furnizimi i personave të siguruar me barna, ndihmëse mjekësore, pajisje, proteza, ndihmëse ortopedike dhe ndihmëse tjera mjekësore dhe material konsumues mjekësor.

Fondi i garanton çmimet referente nga paragrafi 1 i këtij neni për të gjithë personat e siguruar.

Përcaktimi i çmimeve referente

Neni 63-b

Çmimi referent përcaktohet sipas çmimit më të ulët me shitje në shumicë të barnave, ndihmëseve mjekësore, pajisjes, protezave, ndihmëseve ortopedike dhe ndihmëseve tjera mjekësore dhe materialeve konsumuese mjekësore të cilat janë lëshuar në qarkullim në Republikën e Maqedonisë, në pajtim me Ligjin për barnat, mjetet shëruese ndihmëse dhe ndihmëset mjekësore.

Çmimi referent përcaktohet me analizën krahasuese të çmimeve referente që janë në barrë të Fondeve për sigurim të obligueshëm shëndetësor në vendet referente nga neni 63-v të këtij ligji.

Kriter për përcaktimin e çmimit referent në Republikën e Maqedonisë është vlera mesatare nga të dy raportet më të ulëta ndërmjet çmimit referent dhe prodhimit bruto të vendit për kokë banori në vendin referent nga neni 63-v të këtij ligji, në krahasim me prodhimin bruto të vendit për kokë banori në Republikën e Maqedonisë, sipas Metodologjisë së paritetit të forcës blerëse të përcaktuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar nga Uashingtoni për vitin e fundit për çka Fondi Monetar Ndërkombëtar ka shpallur të dhënat përfundimtare.

Çmimin referent në pajtim me kriteret nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni i përcakton Fondi me akt të përgjithshëm për të cilin jep pëlqim Ministria e Shëndetësisë.

Vende referente

Neni 63-v

Vende referente të cilat merren për përcaktimin e çmimeve referente me analizën krahasuese në pajtim me këtë ligj janë Republika e Sllovenisë, Republika e Kroacisë, Republika e Bullgarisë dhe Republika e Serbisë.

Kontrolli i konsumit

Neni 63-g

Përcaktimi i shumës së përgjithshme të mjeteve për barna, ndihmëse mjekësore, pajisje, proteza, ndihmëse ortopedike dhe ndihmëse tjera mjekësore dhe materiale konsumuese mjekësore, që janë në barrë të mjeteve të Fondit, përcillet nëpërmjet sistemit integral të përcjelljes së konsumit deri në lartësinë e mjeteve të përgjithshme të siguruar në Buxhetin e Fondit."

Neni 12

Pas nenit 68 shtohet nëntitulli i ri dhe neni i ri 68-a, si vijojnë:

"Blerja e shërbimeve shëndetësore"

Neni 68-a

Fondi është blerës i shërbimeve shëndetësore në interes të personave të siguruar.

Varësisht nga nevojat për shërbime shëndetësore dhe mjetet e përcaktuara për atë dedikim në buxhetin e Fondit, Fondi blen shërbime shëndetësore për çka lidh dhe shfuqizon marrëveshje me institucionet shëndetësore."

Neni 13

Në nenin 70 paragrafi 1 pas fjalës "Fondi" shtohen fjalët: "si blerës i shërbimeve shëndetësore", ndërsa pas fjalës "lidh" shtohen fjalët: "dhe shfuqizon".

Neni 14

Neni 93 fshihet.

Neni 15

Dispozitat e neneve 5 paragrafi 1, 6, 7 dhe 8 të këtij ligji do të zbatohen prej 1 korrikut 2007 me përlogaritjen e bazës prej 50% të rrogës mujore mesatare neto të rrogës neto për një punëtor në Republikën e Maqedonisë të shpallur për muajin rrjedhës, e prej 1 korrikut 2008 me përlogaritjen e bazës prej 65% të rrogës mesatare neto për një punëtor në Republikë të shpallur për muajin rrjedhës.

Neni 16

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

514.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за државните службеници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 март 2007 година.

Бр. 07-1224/1
19 март 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005 и 61/2006), во членот 95-б годината "2006" се заменува со годината "2007".

Член 2

Одредбите од Главата IV. Систем на плати и надоместоци на плати на државните службеници ќе се применуваат од 1 јануари 2008 година, освен одредбите кои се однесуваат на основната компонента на плата без додаток за кариера кои се во целосна примена од 1 април 2006 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NËPUNËSIT
SHTETËRORË

Neni 1

Нë Ligjin për nëpunësit shtetërorë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005 dhe 61/2006) në nenin 95-b, viti "2006" zëvendësohet me vitin "2007".

Neni 2

Dispozitat nga "Kreu IV - Sistemi i rrogave dhe kompensimeve të rrogave të nëpunësve shtetërorë" do të zbatohen nga 1 janari 2008, përveç dispozitave që kanë të bëjnë me komponentin themelor të rrogës pa shtesën për karrierë, të cilat zbatohen në tërësi nga 1 prilli 2006.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

515.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 март 2007 година.

Бр. 07-1245/1
20 март 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Член 1

Во Законот за енергетика ("Службен весник на Република Македонија" број 63/2006), во членот 8 став 1 точка 33 по зборовите: "тарифни ставови" се додаваат зборовите: "за сопствена потрошувачка".

Член 2

Во членот 77 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Количините на електрична моќност и енергија кои снабдувачот на електрична енергија за тарифни потрошувачи на големо има обврска да ги набави за потребите на тарифните потрошувачи директно приклучени на преносната мрежа, се утврдуваат со одлука на снабдувачот на електрична енергија на тарифните потрошувачи на големо. Количините на електрична моќност и енергија над утврдените во оваа одлука, тарифните потрошувачи директно приклучени на преносната мрежа треба да ги набават на пазарот на електрична енергија и се обврзани да го евидентираат секој таков договор за купување на моќност и енергија кај операторот на пазарот на електрична енергија, согласно со пазарните правила."

Ставот 2 станува став 3, а ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

Член 3

Насловот на Главата XV "КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" се менува и гласи: "XV . ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".

Член 4

Во членот 153 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 3.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:”.

Ставот 2 се менува и гласи:

“За дејствијата од ставот 1 на овој член, покрај глобата, на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење соодветна енергетска дејност во траење од една до три години.”

Во ставот 3 зборовите: “ќе се казни со парична казна од 20.000 до 50.000 денари” се заменуваат со зборовите: “ќе се изрече глоба за прекршок од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност”.

Ставот 4 се менува и гласи:

“За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење должност во траење од три до пет години”.

Член 5

Во членот 154 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:”.

Член 6

По членот 154 се додава нов член 154-а, кој гласи:

“Член 154-а

Глоба во износ од 3.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице ако договорите за купување на енергија и моќност не ги евидентира кај операторот на пазарот на електрична енергија (член 77).

За дејствијата од ставот 1 на овој член, покрај глобата, на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење соодветна енергетска дејност во траење од една до три години.

За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се изрече глоба за прекршок од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност и на одговорното лице во правното лице.

За дејствијата од ставот 1 на овој член покрај глобата на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече прекршочна санкција забрана на вршење должност во траење од три до пет години.”

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, освен членовите 1, 2 и 6 од овој закон кои ќе се применуваат од 1 април 2007 година.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ENERGETIKË

Neni 1

Në Ligjin për energjetikë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 63/2006) në nenin 8 paragrafi 1 pika 33, pas fjalëve: “zërave tariforë” shtohen fjalët: “për konsumim vetjak”.

Neni 2

Në nenin 77, pas paragrafit 1 shtohet paragrafi i ri 2, si vijon:

“Sasitë e fuqisë dhe energjisë elektrike që furnizuesi i energjisë elektrike për konsumatorët tariforë me shumicë, ka për obligim t’i blejë për nevojat e konsumatorëve tariforë të lidhur drejtpërdrejt në rrjetin përçues, përcaktohen me

vendimin e furnizuesit të energjisë elektrike për konsumatorët tariforë me shumicë. Sasitë e fuqisë dhe energjisë elektrike mbi ato të përcaktuara në këtë vendim, konsumatorët tariforë të lidhur drejtpërdrejt në rrjetin përçues, duhet t’i blejnë në tregun e energjisë elektrike dhe janë të obliguar që ta evidentojnë çdo marrëveshje të atillë për blerjen e fuqisë dhe energjisë te operatori i tregut të energjisë elektrike, në pajtim me rregullat e tregut”.

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3, ndërsa paragrafët 3, 4, 5 dhe 6 bëhen paragrafë 4, 5, 6 dhe 7.

Neni 3

Titulli i Kreut XV “DISPOZITA NDËSHKUESE” ndryshon si vijon: “XV. DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE”

Neni 4

Në nenin 153 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon:

“Gjobë në shumë prej 3500 deri 5000 euro me kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje personit juridik nëse:”

Paragrafi 2 ndryshon si vijon:

“Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, përveç gjobës personit juridik do t’i kumtohet edhe sanksioni për kundërvajtje ndalim i kryerjes së veprimtarisë përkatëse energjetike në kohëzgjatje prej një deri në tre vjet.”

Në paragrafin 3 fjalët: “do të dënohet me dënim me para prej 20 000 deri në 50 000 denarë” zëvendësohen me fjalët: “do t’i kumtohet gjobë për kundërvajtje prej 1 500 deri 2 000 euro me kundërvlerë në denarë”.

Paragrafi 4, ndryshon si vijon:

“Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, përveç gjobës personit përgjegjës te personi juridik do t’i kumtohet sanksioni për kundërvajtje ndalim i kryerjes së detyrës në kohëzgjatje prej tri deri në pesë vjet”.

Neni 5

Në nenin 154 paragrafi 1, fjalia hyrëse ndryshon si vijon:

“Gjobë në shumë prej 700 deri 1000 euro me kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje personit fizik nëse:”.

Neni 6

Pas nenit 154 shtohet neni i ri 154-a, si vijon:

“Neni 154-a”

“Gjobë në shumë prej 3500 deri 5000 euro me kundërvlerë në denarë do t’i kumtohet për kundërvajtje personit juridik nëse marrëveshjet për blerjen e energjisë dhe fuqisë nuk i evidenton te operatori i tregut të energjisë elektrike (neni 77).

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, përveç gjobës personit juridik do t’i kumtohet edhe sanksioni për kundërvajtje ndalim i kryerjes së veprimtarisë përkatëse energjetike në kohëzgjatje prej një deri në tri vjet.”

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do t’i kumtohet gjobë për kundërvajtje prej 1 500 deri 2000 euro me kundërvlerë në denarë edhe personit përgjegjës te personi juridik.

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, përveç gjobës personit përgjegjës te personi juridik do t’i kumtohet sanksioni për kundërvajtje ndalim i kryerjes së detyrës në kohëzgjatje prej tri deri në pesë vjet”.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, përveç neneve 1, 2 dhe 6 të këtij ligji, të cilat do të zbatohen prej 1 prill 2007.

516.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
МЕЃУНАРОДНИ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ

Се прогласува Законот за меѓународни рестриктивни мерки,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 март 2007 година.

Бр. 07-1247/1
20 март 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН
ЗА МЕЃУНАРОДНИ РЕСТРИКТИВНИ МЕРКИ

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува начинот на спроведување на меѓународните рестриктивни мерки (во натамошниот текст: рестриктивни мерки), се определуваат надлежните органи на државната управа и нивната координација во спроведувањето на рестриктивните мерки.

Рестриктивните мерки кои ги спроведува Република Македонија можат да се однесуваат на една или група на држави, физички и правни лица и други субјекти согласно со одлуката за воведување на рестриктивните мерки.

Член 2

Одредбите на овој закон се однесуваат на спроведувањето на рестриктивните мерки воведени со правно обврзувачките резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации, усвоени според главата VII од Повелбата на Обединетите нации.

Одредбите на овој закон се однесуваат и на спроведувањето на рестриктивните мерки воведени со:

- Заедничките позиции донесени од Европската унија за воведување на рестриктивни мерки и
- одлуките на други меѓународни организации во кои членува Република Македонија во согласност со меѓународното право.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

- “ембарго на стоки” е забрана на увозот и на извозот на стоки, суровини, трансфер на технологија и активности поврзани со трговијата на стоки предмет на ембаргото;

- “ембарго на оружје” е забрана за трговија со воена опрема и трговија со оружје и давање техничка и финансиска помош во воена опрема и оружје во странство;

- “забрана за влез” е забрана за влез и транзитирање низ територијата на Република Македонија на лица од други земји на кои се однесува рестриктивната мерка;

- “финансиски мерки” е забрана за располагање со имот и со финансиски средства на правни и физички лица, како и забрана за давање на имот и на финанси-

ски средства на располагање на лицата на кои се однесува рестриктивната мерка (“замрзнување на финансиски средства и имот”) и

- “други рестриктивни мерки” е целосно или делумно прекинување на дипломатските односи, економските и финансиските односи, на железничките, воздушните, поштенските и други комуникации и други мерки во согласност со меѓународното право.

II. ПОСТАПКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 4

Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството за надворешни работи, донесува одлука за спроведување на рестриктивната мерка со која особено се уредува:

- надлежниот орган на државната управа за спроведување на рестриктивната мерка, како и кои други физички и правни лица истата ќе ја спроведуваат;
- начините на спроведување на рестриктивната мерка предвидени со актот за воведување на рестриктивната мерка;
- исклучоците од рестриктивната мерка предвидени со актот за воведување на рестриктивната мерка и
- начините за меѓусебно информирање и соработка на субјектите од ставот 1 алинеја 1 на овој член и други работи кои се однесуваат за спроведување на рестриктивната мерка.

III. НАДЛЕЖНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 5

Надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки се органите на државната управа.

Во зависност од природата на рестриктивната мерка може да се утврди обврска за спроведување на рестриктивна мерка и за други правни и физички лица во Република Македонија.

Субјектите од ставовите 1 и 2 на овој член се должни рестриктивните мерки да ги спроведуваат во рамките на својата надлежност утврдена со закон, односно дејност или работи кои тие ги вршат согласно со закон.

Субјектите од ставовите 1 и 2 на овој член постапуваат со податоците со кои располагаат за спроведување на рестриктивната мерка, како и со податоците добиени во рамките на соработката со другите органи на државната управа и другите правни и физички лица, согласно со прописите за безбедност на класифицирани информации и прописите за заштита на личните податоци.

Член 6

Надлежни органи на државната управа за спроведување на рестриктивните мерки се:

- Министерството за економија во врска со рестриктивните мерки за ембарго на стоки и економските односи;
- Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и Министерството за надворешни работи во врска со рестриктивните мерки за ембарго на оружје;
- Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи во врска со рестриктивните мерки за забрана за влез;
- Министерството за финансии во врска со финансиските мерки и финансиските односи;
- Министерството за транспорт и врски за железничките, воздушните и поштенските комуникации и

- Министерството за надворешни работи во врска со делумното или целосното прекинување на дипломатските односи.

Надлежниот орган на државната управа од ставот 1 на овој член за спроведување на рестриктивната мерка е должен да определи одговорно лице за следење и за информирање за спроведувањето на рестриктивната мерка и за истото да го извести Министерството за надворешни работи.

Член 7

Одредбите на овој закон се однесуваат на кое било:

- физичко лице кое престојува или е затекнато на територијата на Република Македонија;
- физичко лице кое е државјанин на Република Македонија и кога е надвор од територијата на Република Македонија;
- правно лице формирано според прописите на Република Македонија и
- странско правно лице или негово претставништво кое врши деловна активност во Република Македонија.

Член 8

Спроведувањето на рестриктивните мерки во согласност со овој закон и друг закон не повлекува одговорност за физичкото или правното лице кое ја спроведува рестриктивната мерка.

IV. КООРДИНАЦИЈА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 9

Надлежниот орган на државната управа за спроведување на рестриктивната мерка е должен, на барање на Министерството за надворешни работи, во оптимален рок да достави податоци за спроведувањето на рестриктивните мерки кои, по потреба, се доставуваат до Организацијата на Обединетите нации, Европската унија или до друга меѓународна организација која ја вовела рестриктивната мерка.

V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ

Член 10

Надлежниот орган на државната управа за спроведување на рестриктивната мерка, води евиденција за рестриктивната мерка која ги содржи податоците утврдени со актот за воведување на рестриктивната мерка, а особено:

- а) за рестриктивни мерки за физички лица:
 - име и презиме на лицето,
 - датум, место и држава на раѓање,
 - адреса на живеалиште или престојувалиште,
 - државјанство,
 - број на идентификациона исправа и/или на патна исправа,
 - податоци за покренати кривични постапки заради обид за неспроведување или неспроведување на рестриктивните мерки и
 - други податоци потребни согласно со актот за воведување на рестриктивната мерка и
- б) за рестриктивни мерки за правни лица:
 - назив и седиште на правното лице,
 - податоци за основачот и основачкиот капитал,
 - име и презиме на управителот и на другите овластени лица на правното лице,
 - податоци за средствата и имотот кои правното лице ги поседува на територијата на Република Македонија,
 - податоци за покренати кривични постапки заради обид за неспроведување или неспроведување на рестриктивните мерки и
 - други податоци потребни согласно со актот за воведување на рестриктивната мерка.

Член 11

Секое правно или физичко лице кое добива или има информации за спроведувањето на рестриктивните мерки или кои треба да се евидентираат согласно со членот 10 од овој закон:

- а) ги доставува до надлежниот орган на државната управа за спроведување на рестриктивната мерка и/или
- б) соработува со надлежниот орган на државната управа за верификација на дадените информации.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јуни 2007 година.

L I G J

PËR MASAT RESTRIKTIVE NDËRKOMBËTARE

I. DISPOZITA THEMELORE

Neni 1

Me këtë ligj rregullohet mënyra e zbatimit të masave restriktive ndërkombëtare (në tekstin e mëtejshëm: masat restriktive), përcaktohen organet kompetente të administratës shtetërore dhe koordinimi i tyre në zbatimin e masave restriktive.

Masat restriktive të cilat i zbaton Republika e Maqedonisë mund t'i dedikohen një apo më tepër shteteve, personave fizikë dhe juridikë dhe subjekteve të tjera në pajtim me vendimin për vendosjen e masave restriktive.

Neni 2

Dispozitat e këtij ligji kanë të bëjnë me zbatimin e masave restriktive të vendosura me rezoluta obliguese juridike të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të miratuara sipas Kreut VII të Konventës së Kombeve të Bashkuara.

Dispozitat e këtij ligji kanë të bëjnë edhe me zbatimin e masave restriktive të vendosura me:

- pozitat e përbashkëta të miratuara nga Unioni Evropian për vendosjen e masave restriktive; dhe
- vendimet e organizatave të tjera ndërkombëtare në të cilat është anëtare Republika e Maqedonisë në pajtim me të drejtën ndërkombëtare.

Neni 3

Shprehje të veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë kuptimin si vijon:

- "Embargo e mallrave" është ndalimi i importit dhe eksportit të mallrave, lëndëve të para, transferimit të teknologjisë dhe i aktiviteteve të tjera të lidhura me tregtinë e mallrave si lëndë e embargos;
- "Embargo e armëve" është ndalimi i tregtisë me pajisje ushtarake dhe tregtisë me armë dhe dhënia e ndihmës teknike dhe financiare në pajisje ushtarake dhe armë në vendet e jashtme;
- "Ndalim i hyrjes" është ndalimi i hyrjes dhe transiti nëpër territorin e Republikës së Maqedonisë i personave të vendeve të tjera me të cilët ka të bëjë masa restriktive;
- "Masa financiare" është ndalimi për të disponuar me pronë dhe me mjete financiare të personave juridikë dhe fizikë, si dhe ndalimi për t'u dhënë prona dhe mjete financiare në dispozicion personave me të cilët ka të bëjë masa restriktive ("ngirirja e mjeteve financiare dhe e pronës"); dhe
- "Masa të tjera restriktive" është ndërprerja e tërësishme ose e pjesshme e marrëdhënieve diplomatike, ekonomike dhe financiare, e komunikimeve hekurudhore, ajrore, postare e të tjera dhe masa të tjera në pajtim me të drejtën ndërkombëtare.

II. PROCEDURA PËR ZBATIMIN E MASAVE RESTRIKTIVE

Neni 4

Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, merr vendim për zbatimin e masës restriktive me të cilin veçanërisht rregullohen:

- organi kompetent i administratës shtetërore për zbatimin e masës restriktive, si dhe personat e tjerë fizikë dhe juridikë të cilët të njëjtën do ta zbatojnë;
- mënyrat e zbatimit të masës restriktive të parapara me aktin e vendosjes së masës restriktive;
- përjashtimet nga masa restriktive të parapara me aktin për vendosjen e masës restriktive; dhe
- mënyrat e informimit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë të subjekteve nga paragrafi 1 alineja 1 e këtij neni, dhe punët e tjera që kanë të bëjnë me zbatimin e masës restriktive.

III. KOMPETENCA PËR ZBATIMIN E MASAVE RESTRIKTIVE

Neni 5

Organe kompetente për zbatimin e masave restriktive janë organet e administratës shtetërore.

Varësisht nga natyra e masës restriktive, mund të përcaktohet obligimi për zbatimin e masës restriktive edhe për personat e tjerë juridikë dhe fizikë në Republikën e Maqedonisë.

Subjektet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni janë të obliguar që masat restriktive t'i zbatojnë në kuadër të kompetencës së vet të përcaktuar me ligj, përkatësisht veprimtarisë ose punëve që ato i kryejnë në pajtim me ligjin.

Subjektet nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni procedojnë me të dhënat me të cilat disponojnë për zbatimin e masës restriktive, si dhe me të dhënat e marra në kuadër të bashkëpunimit me organet e tjera të administratës shtetërore dhe personat e tjerë juridikë dhe fizikë, në pajtim me dispozitat për sigurinë e informatave të klasifikuara dhe dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale.

Neni 6

Organe kompetente të administratës shtetërore për zbatimin e masave restriktive, janë:

- Ministria e Ekonomisë, për masat restriktive për embargon e mallit dhe marrëdhëniet ekonomike;
- Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve të Jashtme, për masat restriktive të embargos së armëve;
- Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Punëve të Jashtme, për masat restriktive për ndalimin e hyrjes;
- Ministria e Financave, për masat financiare dhe marrëdhëniet financiare;
- Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, për komunikimet hekurudhore, ajrore dhe postare; dhe
- Ministria e Punëve të Jashtme, për ndërprerjen e pjesshme ose të tërësishme të marrëdhënieve diplomatike.

Organi kompetent i administratës shtetërore nga paragrafi (1) të këtij neni për zbatimin e masës restriktive është i obliguar që ta caktojë personin përgjegjës për përcjelljen dhe për informimin e zbatimit të masës restriktive, dhe për të njëjtën ta njoftojë Ministrinë e Punëve të Jashtme.

Neni 7

Dispozitat e këtij ligji kanë të bëjnë me:

- cilindo person fizik i cili qëndron ose gjendet në territorin e Republikës së Maqedonisë;
- cilindo person fizik i cili është shtetas i Republikës së Maqedonisë edhe kur është jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë;

- cilindo person juridik, i formuar sipas dispozitave të Republikës së Maqedonisë; dhe
- cilindo person juridik të huaj ose përfaqësinë e tij, i cili kryen aktivitet afarist në Republikën e Maqedonisë.

Neni 8

Zbatimi i masave restriktive në pajtim me këtë ligj dhe ligj tjetër, nuk tërheq përgjegjësi për personin fizik ose juridik i cili e zbaton masën restriktive.

IV. KOORDINIMI I ZBATIMIT TË MASAVE RESTRIKTIVE

Neni 9

Organi kompetent i administratës shtetërore për zbatimin e masës restriktive, është i obliguar që me kërkesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme, në afat optimal të dërgon të dhëna për zbatimin e masave restriktive, të cilat sipas nevojës i dërgohen Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Unionit Evropian ose organizate tjetër ndërkombëtare e cila e ka vendosur masën restriktive.

V. EVIDENCA PËR ZBATIMIN E MASAVE RESTRIKTIVE

Neni 10

Organi kompetent i administratës shtetërore për zbatimin e masës restriktive, mban evidencë për masën restriktive e cila i përmban të dhënat e përcaktuara me aktin për vendosjen e masës restriktive, e veçanërisht:

- a) Për masat restriktive për personat fizikë:
 - emrin dhe mbiemrin e personit;
 - datëlindjen, vendlindjen dhe shtetin ku ka lindur;
 - adresën e vendbanimit ose vendqëndrimit;
 - shtetësinë;
 - numri e dokumentit për identifikim dhe/ose të dokumentit të udhëtimit;
 - të dhënat për procedurat penale të ngritura për tentim të moszbatimit ose për moszbatimin e masave restriktive; dhe
 - të dhëna të tjera të nevojshme në pajtim me aktin e vendosjes së masës restriktive, dhe
- b) Për masat restriktive për personat juridikë:
 - emrin dhe selinë e personit juridik;
 - të dhënat për themeluesin dhe kapitalin themelues;
 - emrin dhe mbiemrin e udhëheqësit dhe të personave të tjerë të autorizuar te personi juridik;
 - të dhënat për mjetet dhe pronën të cilat personi juridik i posedon në territorin e Republikës së Maqedonisë;
 - të dhënat për procedurat penale të ngritura për tentim të moszbatimit ose për moszbatimin e masave restriktive; dhe
 - të dhëna të tjera të nevojshme, në pajtim me aktin e vendosjes së masës restriktive.

Neni 11

Secili person juridik ose fizik i cili merr ose ka informata për zbatimin e masave restriktive, ose të cilat duhet të evidentohen në pajtim me nenin 10 të këtij ligji:

- a) ia dërgon organit kompetent të administratës shtetërore për zbatimin e masave restriktive, dhe/ose
- b) bashkëpunon me organin kompetent të administratës shtetërore për verifikimin e informatave të dhëna.

VI. DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të zbatohet nga 1 qershori 2007.

517.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерски друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 март 2007 година.

Бр. 07-1248/1
20 март 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА

Член 1

Во Законот за преземање на акционерски друштва ("Службен весник на Република Македонија" број 4/2002 и 37/2002), во членот 2 ставот (1) се менува и гласи:

"Одредбите од овој закон се применуваат за хартии од вредност издадени од акционерските друштва со посебни обврски за известување согласно со Законот за хартии од вредност (во натамошниот текст: акционерски друштва)."

Ставот (3) се брише.

Член 2

Во членот 3 зборовите: "мора да ги објави во еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "мора да ги објави во "Службен весник на Република Македонија" и најмалку во еден дневен весник што излегува со највисок тираж во Република Македонија".

Член 3

Во членот 4 став (2) алинејата 3 се менува и гласи: "- акции со право на глас во сопственост на лица и друштва поврзани со лицето од ставот (1) на овој член кои дејствуваат заеднички."

По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи: "- акциите коишто лицето од ставот (1) и лицата од ставот (2) алинеи 2 и 3 на овој член ги стекнале врз основа на нетрговски пренос (судска одлука, компензација, реализиран залог)."

Ставот (5) се брише.

Член 4

По членот 4 се додаваат два нови члена 4-а и 4-б, кои гласат:

"Член 4-а

(1) Во смисла на членот 4 став (2) алинеја 3 од овој закон, физички и правни лица се поврзани и дејствуваат заеднички доколку:

- се договориле да дејствуваат усогласено во врска со стекнувањето на акциите издадени од акционерското друштво што е предмет на преземање или во врска

со остварувањето на правото на глас од акциите издадени од акционерското друштво што е предмет на преземање и

- едното од нив поседува акции за сметка на другото.

(2) Физичките и правните лица се сметаат за поврзани и дејствуваат заеднички и доколку едното од нив директно или индиректно го контролира другото или другите правни лица.

(3) Во смисла на ставот (2) од овој член се смета дека физичкото или правното лице го контролира друго лице доколку тоа поседува:

- директно или индиректно 25% или поголем дел од акциите со право на глас на правното лице;

- право на управување со деловните и финансиските политики на правното лице врз основа на овластувања од статутот, спогодбата или договорот и

- директно или индиректно преовладувачко влијание врз водењето на работите на друштвото и донесувањето на одлуките.

(4) Трговските друштва се сметаат за поврзани доколку тие се меѓусебно поврзани во смисла на одредбите од Законот за трговските друштва.

(5) Во смисла на овој закон се смета за заедничко дејствување и кога друштво за управување со фондови управува со повеќе инвестициони, односно доброволни пензиски фондови, кои поседуваат акции во исто друштво.

(6) Се смета дека физичките лица се меѓусебно поврзани доколку се во сродство преку брак или посвојување; деца и родители, брака и сестри, полубраќа и полусестри, баби, дедовци и внуци; на друг начин се крвно поврзани до втор степен и живееле во заедница пет години непрекинато во однос на родител-старател и дете, маќеа или очув и посинок и поќерка, снаа, зет и родители на брачните другари.

(7) Поврзаноста, односно заедничкото дејствување преку воспоставување на договорниот однос од ставот (1) алинеја 1 на овој член се изедначува со стекнување на акции со право на глас во друштвото.

(8) На гласовите на понудувачот му се додаваат и гласовите на лицата кои се поврзани, односно дејствуваат заедно со него.

(9) Во случај кога согласно со овој закон ќе настане обврска за објавување јавна понуда за откуп поради поврзаноста и заедничкото дејствување воспоставени преку договорниот однос од ставот (1) алинеја 1 на овој член или во случај кога едното од лицата кои дејствуваат заеднички стекне акции со кои се исполнува условот за објавување јавна понуда за откуп, секое од тие лица е должно да објави јавна понуда за откуп под услови и на начин утврден со овој закон, при што се смета дека обврската за објавување на јавната понуда е задоволена доколку понудата ја објави кое било од лицата кои се поврзани, односно дејствуваат заеднички.

Член 4-б

(1) Доколку едно лице во еден календарски ден преку една или повеќе трговски трансакции се стекне со хартии од вредност кои заедно со акциите кои претходно ги поседувало му обезбедуваат право на глас во акционерското друштво од најмалку 25%, за ова лице веднаш се создава обврската за објавување на јавна понуда за откуп согласно со овој закон.

(2) Доколку цената во јавната понуда за откуп што ја дава лицето од ставот (1) на овој член е повисока од цената на трговската или трговските трансакции од ставот (1) на овој член, лицето е должно да им ја надомести разликата во цената на продавачот или продавачите во трговските трансакции најдоцна до рокот за прифаќање на јавната понудата за откуп. Лицето е должно да го депонира износот потребен за надоместу-

вање на разликата во цената во Централниот депозитар за хартии од вредност заедно со износот утврден во членот 29 на овој закон и јавно да ги повика продавачите од трговските трансакции да достават податоци до Централниот депозитар за хартии од вредност за сметка во банка на која ќе се изврши исплатата.”

Член 5

Во членот 5 точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: “при што и за таквата понуда важат одредбите од овој закон”.

Член 6

Во членот 7 став (4) зборовите: “иста цена од највисоката цена како понудените за стекнување на хартии од вредност” се заменуваат со зборовите: “иста цена како највисоката цена која тој ја платил при стекнување на хартиите од вредност”.

По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и (7), кои гласат:

“(5) Доколку цената од ставот (4) на овој член е пониска од просечната цена на овие хартии од вредност постигната на овластена берза, понудувачот мора да ја понуди најмалку просечната цена постигната на овластена берза.

(6) Доколку понудувачот или лицето кое дејствува заеднички со него во претходните шест месеца пред објавувањето на понудата стекнале помалку од 10% од хартиите од вредност на кои се однесува понудата, цената во понудата не смее да биде пониска од просечната цена на овие хартии од вредност постигната на овластена берза.

(7) Просечната цена на хартиите од вредност постигната на овластена берза се пресметува како проста аритметичка средина на дневните пондерирани просечни цени постигнати на овластената берза во последните три месеца пред настанувањето на обврската за објавување на понудата за откуп.”

Ставот (5) се брише.

Член 7

Во членот 11 став (1) воведната реченица се менува и гласи: “Понудата за откуп ги содржи најмалку следниве елементи.”.

По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

“- јасна и недвосмислена изјава дека понудата се однесува на сите акционери кои поседуваат акции со право на глас издадени од акционерското друштво кое е предмет на понудата за откуп, како и дека понудувачот се обврзува да ја купи секоја акција со право на глас, во согласност со пропишаните и објавените услови.”.

Ставот (4) се брише.

Ставот (5) станува став (4).

Член 8

Во членот 13 по алинејата 1 се додаваат три нови алинеи 2, 3 и 4, кои гласат:

“- лицето ги стекнало хартиите од вредност на акционерското друштво во стечајна постапка кога друштвото се јавува како стечаен должник;

- хартиите од вредност се стекнати преку промена на правниот облик на трговското друштво;

- лицето ги добило хартиите од вредност во постапка на припојување на трговски друштва, под услов само едно од друштвата кои учествуваат во постапката на припојување да поседува акции во акционерското друштво за кое е исполнет условот од овој закон за објавување на јавна понуда за откуп.”.

Алинејата 4 која станува алинеја 7 се менува и гласи:

“- хартиите од вредност се стекнати по пат на наследување или преку поделба на имот стекнат во брак.”

Член 9

Во членот 15 зборовите: “Монополска управа” се заменуваат со зборовите: “Комисија за заштита на конкуренцијата” и се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Во случај кога е исполнет условот за објавување на јавна понуда за откуп согласно со членот 4 став (1) од овој закон обврската за известување од ставот (1) на овој член настанува веднаш по исполнувањето на условот.”

Член 10

По членот 15 се додава нов член 15 -а, кој гласи:

“Член 15-а

(1) Сите акционери на акционерското друштво на кое се однесува понудата за преземање се рамноправни во постапката за преземање. Доколку кое било физичко или правно лице стекне сопственичка контрола во акционерското друштво сите други акционери во друштвото мора да бидат заштитени.

(2) Акционерите на акционерското друштво на кое се однесува понудата за преземање мора да бидат целосно, точно и навремено информирани за понудата за преземање, за да имаат доволно време правилно да ја оценат понудата, да ги дефинираат своите интереси и да донесат одлука за прифаќање или одбивање на понудата за преземање.

(3) Одборот на директори, односно управниот и надзорниот одбор на акционерското друштво на кое се однесува понудата за преземање во текот на спроведувањето на постапката за преземање мора да дејствуваат во интерес на акционерското друштво како целина и не смеат да ги одвраќаат сопствениците на хартиите од вредност од можноста да одлучуваат за предностите на понудата за преземање.

(4) Одборот на директори, односно управниот одбор на акционерското друштво на кое се однесува понудата за преземање, подготвува документ во кој го изнесува своето мислење за влијанието на спроведувањето на понудата врз вработувањето и деловното работење на акционерското друштво како што е наведено во понудата за откуп и причините врз основа на кои истото е донесено.

(5) Понудувачот и акционерското друштво на кое се однесува понудата за преземање се должни постапката за преземање да ја спроведат во најкраток можен рок, како акционерското друштво на кое му е понудено преземање подолго време од оправданото не биде спречено во своето работење.

(6) Понудувачот и другите лица кои учествуваат во постапката за преземање не смеат со своето дејствување на пазарот на хартии од вредност да предизвикаат пореметувања кои како последица би придонеле за вештачко подигнување или намалување на цената на акцијата на акционерското друштво на кое му е упатена понуда за преземање.”

Член 11

Во членот 17 став (1) воведната реченица се менува и гласи: “Комисијата може да бара од лицето за кое може да се заклучи дека има намера да изврши преземање во рок од 24 часа од приемот на барањето на Комисијата да даде недвосмислена изјава дали има намера да даде понуда за откуп, ако врз основа на условите на пазарот на хартии од вредност може да се заклучи дека определено лице, или група на лица, имаат намера да извршат преземање, а особено доколку.”.

Во алинејата 3 по зборот “објавена” записката се заменува со точка, а текстот до крајот на реченицата се брише.

Член 12

Во членот 19 став (1) зборот “издава” се заменува со зборовите: “до Комисијата доставува”.

Член 13

Во членот 23 став (2) по алинејата 6 се додава нова алинеја 7, која гласи:

“- понудувачот добил соодветна дозвола, одобрение, односно согласност од надлежен орган.”

Во ставот (3) зборовите: “за издавање дозвола” и запирката се бришат.

Во ставот (4) зборовите: “се приложува и доказ за поднесено барање за соодветна дозвола” се заменуваат со зборовите: “се приложува и доказ дека е добиена соодветна дозвола”.

Во ставот (8) зборовите: “став 6” се заменуваат со зборовите: “став 7”.

Во ставот (9) зборовите: “Комисија на Владата на Република Македонија” се заменуваат со зборовите: “Комисија за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност”.

Во ставот (10) зборовите: “став 8” се заменуваат со зборовите: “став 9”.

Член 14

Во членот 24 ставот (1) се менува и гласи:

“Понудувачот е должен извадокот од проспектоот за откуп и понудата за откуп за која Комисијата претходно му издала дозвола да ги објави веднаш по приемот на дозволата од Комисијата, но не подоцна од еден работен ден. Понудата за откуп се објавува и на веб-страницата на берзата.”

Во ставот (2) зборовите: “Монополска управа” се заменуваат со зборовите: “Комисија за заштита на конкуренцијата”.

Член 15

Во членот 25 став (1) зборот “десет” се заменува со зборот “седум”.

Во ставот (2) по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

“- став на управниот одбор за влијанието од спроведувањето на понудата врз интересите на акционерското друштво, а посебно врз вработените, како и за стратешките планови на понудувачот за акционерското друштво на кое се однесува понудата за откуп.”

Член 16

Во членот 27 став (1) зборовите: “30 дена” се заменуваат со зборовите: “15 дена”, а зборовите: “60 дена” се заменуваат со зборовите: “45 дена”.

Член 17

Во членот 40 став (2) зборовите: “Монополска управа” се заменуваат со зборовите: “Комисија за заштита на конкуренцијата”.

Член 18

Во членот 43 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

“(2) Против решението на Комисијата може да се изјави жалба во рок од 15 работни дена до Комисијата за решавања на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност.

(3) Жалбата од ставот (2) на овој член не го одлага извршувањето на решението на Комисијата.”

Член 19

По членот 50 се додаваат два нови члена 50-а и 50-б, кои гласат:

“Член 50-а

(1) Доколку понудувачот во постапката за преземање откупи најмалку 95% од акциите со право на глас на друштвото на кое се однесува понудата за откуп, тој има право да ги купи и акциите на останатите акционе-

ри што не ја прифатиле понудата за откуп. Ова дополнително купување мора да биде извршено според истите услови кои се однесувале на понудата за откуп, односно на нејзината последна корекција.

(2) Понудувачот доколку го искористи правото од ставот (1) на овој член е должен да поднесе до Централниот депозитар за хартии од вредност барање за принудна продажба на акциите на акционерите кои не ја прифатиле понудата со наведување на условите за купување на акциите кои се идентични со оние во јавната понуда, како и да изврши уплата на паричниот износ потребен за откуп на овие акции на посебна сметка на Централниот депозитар за хартии од вредност.

(3) Централниот депозитар за хартии од вредност ги известува сите акционери за поднесеното барање за принудна продажба и ги повикува сите акционери да достават податоци за сметка во банка на која ќе им се изврши уплатата за продадените акции врз основа на принудната продажба.

(4) Барањето од ставот (2) на овој член понудувачот може да го поднесе во рок не подолг од 90 дена од денот на објавувањето на решението на Комисијата за успешност на понудата за откуп објавено во “Службен весник на Република Македонија”.

(5) Барањето од ставот (2) на овој член понудувачот е должен да го објави во “Службен весник на Република Македонија” и најмалку во еден дневен весник што излегува на целата територија на Република Македонија.

(6) Во барањето за принудна продажба, како една од алтернативите за плаќање на акциите мора да биде понудено плаќање во готово, без оглед на начинот на плаќање што се употребувал при понудата за откуп.

(7) Во врска со пренесувањето на хартиите од вредност и исполнувањето на паричните обврски по основ на принудната продажба, соодветно се применуваат одредбите од членовите 44, 45 и 46 на овој закон, при што роковите за исполнување на обврските течат по истекот на рокот утврден во ставот (4) од овој член.

(8) Трошоците за реализација на принудната продажба паѓаат на товар на понудувачот.

Член 50-б

(1) Доколку понудувачот во постапката за преземање се стекнал со најмалку 95% од акциите со право на глас на друштвото на кое се однесува понудата за преземање, тој има обврска да ги купи и акциите на останатите акционери што не ја прифатиле понудата за преземање, доколку овие акционери поднесат барање за принудно купување до Централниот депозитар за хартии од вредност. Ова дополнително купување мора да биде извршено според истите услови кои се однесувале на понудата за откуп, односно на нејзината последна корекција.

(2) Доколку е исполнет условот од ставот (1) на овој член, акционерите кои не ја прифатиле понудата за откуп, барањето за принудно купување на акциите го поднесуваат до Централниот депозитар за хартии од вредност во рок не подолг од 90 дена од денот на објавувањето на решението на Комисијата од членот 43 на овој закон во “Службен весник на Република Македонија”. При поднесувањето на ова барање акционерите кои не ја прифатиле понудата за откуп поднесуваат писмена изјава согласно со членот 34 од овој закон.

(3) Понудувачот кој се стекнал со најмалку 95% од акциите со право на глас на друштвото на кое се однесува понудата за откуп е должен, по завршувањето на постапката за преземање, во Централниот депозитар за хартии од вредност да го депонира паричниот износ потребен за откуп на преостанатите акции со право на глас и да не го подигнува овој износ до истекот на рокот утврден во ставот (2) од овој член или да обезбеди банкарска гаранција во согласност со членот 29 од овој закон.

(4) Во врска со пренесувањето на хартиите од вредност и исполнувањето на паричните обврски по основ на принудното купување, соодветно се применуваат одредбите од членовите 44, 45 и 46 на овој закон, при што роковите за исполнување на обврските течат по истекот на рокот утврден во ставот (2) од овој член.

(5) Трошоците за реализација на принудното купување паѓаат на товар на понудувачот.”

Член 20

Во членот 55 ставот (2) се менува и гласи:

“Во случај од ставот (1) на овој член, при остварувањето на правото на глас, бројот на акции со право на глас кои произлегуваат од издадените акции на друштвото се намалува за бројот на акции стекнати со правна работа спротивна на одредбите на овој закон.”

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) При остварувањето на правото на глас, бројот на гласови на сите акционери се пресметува врз основа на бројот на акции што тие ги поседуваат, намалени за еднаков процент за кој е намален и вкупниот број на акции, додека за лицето кое стекнало акции со правна работа спротивна на овој закон, така стекнатите акции не се земаат предвид.”

Член 21

Во членот 57 став (6) првата реченица се менува и гласи: “Против решението од ставот (5) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена до Комисијата за решавање на жалби од областа на пазарот на хартии од вредност.”

Член 22

Во членот 68 по зборот “откупот” се додаваат зборовите: “или дека поради извршување на барањето или друго дејствие ќе дојде до кршење на овој закон”.

Член 23

Во членот 69 став (1) воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако: “.

По алинејата 28 се додава нова алинеја 29, која гласи:

“ - не го објави извадокот од проспектоот за откуп и понудата за откуп согласно со членот 24 став (1) од овој закон;”.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.”

Ставот (3) се менува и гласи:

“Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на физичкото лице.”

Член 24

Во членот 70 став (1) воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако: “.

Ставот (2) се менува и гласи:

“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.”

Член 25

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MARRJEN E SHOQATAVE AKSIONARE

Neni 1

Në Ligjin për marrjen e shoqatave aksionare ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 4/2002 dhe 37/2002) në nenin 2 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Dispozitat nga ky ligj zbatohen për letra me vlerë të lëshuara nga shoqatat aksionare me obligime të veçanta për njoftim në pajtim me Ligjin për letra me vlerë (teksti në vijim: shoqata aksionare)."

Paragrafi (3) fshihet.

Neni 2

Në nenin 3 fjalët: "doemos duhet t'i shpallë në një gazetë ditore që del në të gjithë territorin e Republikës të Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "doemos duhet t'i shpallë në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë" dhe së paku në një gazetë ditore që del me tirazh më të madh në Republikën e Maqedonisë".

Neni 3

Në nenin 4 në paragrafi (2), alineja 3 ndryshohet si vijon:

"- aksione me të drejtë vote në pronësi të personave dhe shoqatave të lidhura me personin nga paragrafi (1) nga ky nen të cilët veprojnë bashkërisht";

Pas alinesë 5 shtohet alineja e re gjashtë si vijon:

"- aksionet të cilat personi nga paragrafi (1) dhe personat nga paragrafi (2) alineja 2 dhe 3 nga ky nen, i kanë fituar në bazë të bartjes jotregtare (vendim gjyqësor, kompensim, peng i realizuar)."

Paragrafi (5) shlyhet.

Neni 4

Në nenin 4 shtohen dy nene të reja neni 4-a dhe 4-b si vijojnë:

"Neni 4-a

(1) Sipas nenit 4, paragrafi (2), alineja 3 nga ky ligj, persona fizikë dhe juridikë janë të ndërlidhur dhe veprojnë bashkërisht në qoftë se:

- kanë bërë marrëveshje të veprojnë të harmonizuar në lidhje me fitimin e aksioneve të dhëna nga shoqata aksionare që është lëndë e marrjes ose në lidhje me realizimin e të drejtës për votë nga aksionet e dhëna nga shoqata aksionare që është lëndë e marrjes; dhe

- njëri nga ata posedon aksione në llogari të tjetrit.

(2) Personat fizikë dhe juridikë llogariten të ndërlidhur dhe veprojnë bashkërisht edhe në qoftë se njëri nga ata direkt ose indirekt e kontrollon tjetrin ose personat tjerë juridikë.

(3) Sipas paragrafit (2) nga ky nen llogaritet se personi fizik ose juridik kontrollon personin tjetër në qoftë se ai posedon:

- direkt ose indirekt 25% ose pjesë më të madhe nga aksionet me të drejtë vote të personit juridik;

- të drejtë drejtimi me politikata afariste dhe financiare të personit juridik në bazë të autorizimit nga statuti, marrëveshja ose kontrata; dhe

- direkt ose indirekt ndikim mbizotërues mbi udhëheqjen e punëve të shoqatës dhe marrjen e vendimeve.

(4) Shoqatat tregtare llogariten të ndërlidhura në qoftë se ato ndërmjet vetes janë të ndërlidhura sipas dispozitave nga Ligji për shoqëritë tregtare.

(5) Sipas këtij ligji llogaritet si veprim i përbashkët edhe kur shoqata për drejtimin, drejton me më tepër fonde investimi, gjegjësisht fonde pensione vullnetare, të cilat posedojnë aksione në të njëjtën shoqatë.

(6) Llogaritet se personat fizikë janë të ndërlidhur ndërmjet vetes në qoftë se janë: në farefisni me martesë ose birësim; fëmijë dhe prindër, vëllezër dhe motra, vëllezër dhe motra nga njerku ose njerka, gjyshe, gjyshër dhe nipa; në mënyrë tjetër të lidhur sipas gjakut deri në brezin e dytë; kanë jetuar në bashkësi 5 vjet pa ndërprerë në marrëdhënie prindër-tutor dhe fëmijë, njerke ose njerk dhe djalë i adoptuar dhe vajzë e adoptuar, nuse, dhëndër dhe prindër të bashkëshortëve.

(7) Lidhshmëria, gjegjësisht veprimi i përbashkët nëpërmjet vendosjes së raportit të kontraktuar nga paragrafi (1) alineja 1 të këtij neni barazohet me fitimin e aksioneve me të drejtë vote në shoqatë.

(8) Votave të ofertuesit i jepen edhe votat e personave që janë të ndërlidhur, gjegjësisht që veprojnë bashkë me të.

(9) Në rast kur në pajtim me këtë ligj do të krijohet obligimi për shpalljen e ofertës publike për grumbullim për shkak të lidhshmërisë dhe veprimit të përbashkët të vendosur përmes raportit të kontraktuar nga paragrafi (1) alineja 1 i këtij neni ose në rast kur njëri nga personat që veprojnë bashkërisht fiton aksione me të cilat plotësohet kushti për shpalljen e ofertës publike për grumbullim, secili nga ata persona është i obliguar të shpallë ofertë publike për grumbullim në kushte dhe mënyrë të përcaktuara me këtë ligj, me ç'rast llogaritet se obligimi për shpalljen e ofertës publike është plotësuar në qoftë se oferta e shpall cildo qoftë nga personat që janë të ndërlidhur, gjegjësisht që veprojnë bashkërisht.

Neni 4-b

(1) Në qoftë se një person në një ditë kalendarike nëpërmjet njërit transaksion ose më tepër transaksioneve tregtare fiton letra me vlerë të cilat bashkë me aksionet të cilat paraprakisht i ka poseduar i sigurojnë të drejtën e votës në shoqatën aksionare më pak se 25%, për këtë person menjëherë krijohet obligimi për shpalljen e ofertës publike për grumbullim në pajtim me këtë ligj.

(2) Në qoftë se çmimi në ofertën publike për grumbullim që e jep personi nga paragrafi (1) nga ky nen është më i lartë nga çmimi i transaksionit tregtar ose transaksioneve tregtare nga paragrafi (1) të këtij neni, personi është i obliguar që t'ua kompensojë dallimin në çmimin shitësit ose shitësve në transaksionet tregtare më së voni deri në afatin për pranimin e ofertës publike për grumbullim. Personi është i obliguar që ta deponojë shumën e nevojshme për kompensim të dallimin në çmim në Depozitarin qendror për letra me vlerë bashkë me shumën e përcaktuar në nenin 29 të këtij ligji dhe publikisht t'i thërrasë shitësit nga transaksionet tregtare t'i paraqesin të dhëna Depozitarit qendror për letra me vlerë për llogari në bankë në të cilën do të kryhet pagesa."

Neni 5

Në nenin 5, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje, dhe shtohen fjalët: "me ç'rast dhe për ofertën e tillë vlejnë dispozitat nga ky ligj".

Neni 6

Në nenin 7 në paragrafin (4) fjalët: "çmim të njëjtë prej çmimit më të lartë si të ofruar për fitimin e letrave me vlerë" zëvendësohen me fjalët: "çmim të njëjtë si çmimi më i lartë të cilën ai e ka paguar gjatë fitimit të letrave me vlerë".

Pas paragrafit (4) shtohen tre paragrafë të rinj (5), (6) dhe (7) si vijojnë:

"(5) Në qoftë se çmimi nga paragrafi (4) të këtij neni është më i ulët nga çmimi mesatar i këtyre letrave me vlerë të arritur në bursën e autorizuar, ofruesi doemos duhet ta ofrojë së paku çmimin mesatar të arritur në bursën e autorizuar.

(6) Në qoftë se ofruesi ose personi i cili vepron bashkë me të në gjashtë muajt paraprakë para shpalljes së ofertës kanë fituar më pak se 10% nga letrat me vlerë me të cilat ka të bëjë oferta, çmimi në ofertë nuk guxon të jetë më i ulët nga çmimi mesatar i këtyre letrave me vlerë të arritur në bursën e autorizuar.

(7) Çmimi mesatar i letrave me vlerë i arritur në bursën e autorizuar zhvendoset si mjedis aritmetik i thjeshtë i çmimeve mesatare të ponderuara ditore të arritura në bursën e autorizuar në tre muajt e fundit para krijimit të obligimeve për shpalljen e ofertës për grumbullim."

Paragrafi (5) shlyhet.

Neni 7

Në nenin 11, në paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshon si vijon: "Oferta për grumbullim i përmban së paku elementet në vijim:"

Pas alinesë 1, shtohet alineja e re 2, si vijon:

"- deklaratë të qartë dhe të padyshimtë se oferta ka të bëjë me të gjithë aksionarët të cilët posedojnë aksione me të drejtë vote të dhëna nga shoqata aksionare e cila është lëndë e ofertës për grumbullim, si dhe se ofruesi obligohet ta blenë secilin aksion me të drejtë vote, në pajtim me kushtet e përcaktuara dhe të shpallura."

Paragrafi (4) shlyhet.

Paragrafi (5) bëhet paragraf (4).

Neni 8

Në nenin 13, pas alinesë 1 shtohen tri aline të reja 2, 3 dhe 4 si vijon:

"- personi i ka fituar letrat me vlerë të shoqatës aksionare në procedurën e falimentimit kur shoqata paraqitet si debitor i falimentimit;

- letrat me vlerë janë të fituara nëpërmjet ndryshimit të formës juridike të shoqatës tregtare;

- personi i ka marrë letrat me vlerë në procedurë të bashkëngjitjes së shoqatave tregtare, me kusht që vetëm një nga shoqatat të cilat marrin pjesë në procedurën e bashkëngjitjes të posedojnë aksione në shoqatën aksionare për të cilën është plotësuar kushti nga ky ligj për shpalljen e ofertës publike për grumbullim;"

Alineja 4 e cila bëhet alineja 7 ndryshon si vijon:

"- letrat me vlerë janë fituar nëpërmjet rrugës së trashëgimit ose nëpërmjet ndarjes së pronës të fituar në martesë."

Neni 9

Në nenin 15 fjalët: "Administrata e monopolit" zëvendësohen me fjalët:

"Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës" dhe shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

"(2) Në rast kur është plotësuar kushti për shpalljen e ofertës publike për grumbullim në pajtim me nenin 4 paragrafi (1) nga ky ligj obligimin për njoftimin nga paragrafi (1) i këtij neni krijohet menjëherë pas plotësimit të kushtit."

Neni 10

Pas nenit 15 shtohet neni i ri 15 -a si vijon:

"Neni 15-a

(1) Të gjithë aksionarët e shoqatës aksionare me të cilën ka të bëjë oferta për marrje janë të barabartë në procedurën për marrje. Në qoftë se cili do qoftë person fizik ose juridik fiton kontroll pronësor në shoqatën aksionare të gjithë aksionarët tjerë në shoqatën doemos duhet të jenë të mbrojtur;

(2) Aksionarët e shoqatës aksionare me të cilën ka të bëjë oferta për marrje doemos duhet të jenë të informuar plotësisht, saktësisht dhe në kohë për ofertën për marrje, që

të kenë kohë të mjaftueshme ta vlerësojnë në mënyrë të drejtë ofertën, t'i definojnë interesat e tyre dhe të marrin vendim për pranimin ose refuzimin e ofertës për marrje;

(3) Këshilli i drejtorëve, gjegjësisht këshilli drejtues dhe mbikëqyrës të shoqatë aksionare me të cilën ka të bëjë oferta për marrje gjatë zbatimit të procedurës për marrje, duhet të veprojnë në interes të shoqatës aksionare si tërësi dhe nuk guxojnë t'i mënjanojnë pronarët e letrave me vlerë nga mundësia që të vendosin për përparësitë e ofertë për marrje;

(4) Këshilli i drejtorëve, gjegjësisht këshilli drejtues i shoqatës aksionare me të cilën ka të bëjë oferta për marrje, përgatit dokument në të cilin e paraqet mendimin e vet për ndikimin e zbatimit të ofertës ndaj punësimit dhe punës afariste të shoqatës aksionare siç edhe është theksuar në ofertën për grumbullim dhe shkaqet në bazë të së cilave e njëjta është marrë.

(5) Ofruesi dhe shoqata aksionare me të cilën ka të bëjë oferta për marrje, janë të obliguar që procedurën për marrje ta zbatojnë në afat më të shkurtër të mundshëm, në mënyrë që shoqata aksionare të cilës i është ofruar marrje në një kohë më të gjatë se koha e arsyeshme të mos pengohet me punën e vet.

(6) Ofruesi dhe personat tjerë të cilët marrin pjesë në procedurën për marrje nuk guxojnë që me veprimin e tyre në tregun e letrave me vlerë të shkaktojnë çrregullime të cilat si pasojë do të kontribuonin për ngritjen ose zvogëlimin artificial të çmimit të aksioneve të shoqatës aksionare të cilës i është drejtuar oferta për marrje;"

Neni 11

Në nenin 17 paragrafi (1), fjalia hyrëse ndryshon si vijon:

"Komisioni mund të kërkojë nga personi për të cilin mund të përfundohet se ka për qëllim të kryejë marrje në afat prej 24 orësh nga pranimi i kërkesës së Komisionit të japë deklaratë të padyshimtë se a ka për qëllim të japë ofertë për blerje, nëse në bazë të kushteve të tregut të letrave me vlerë mund të përfundohet se personi i caktuar apo grupe personash, kanë për qëllim të kryejnë marrje, e veçanërisht nëse:"

Në alinenë 3 pas fjalës "e shpallur" presja zëvendësohet me pikë dhe teksti deri në fund të fjalisë fshihet.

Neni 12

Në nenin 19 në paragrafin (1) fjala "jep" zëvendësohet me fjalët: "Komisionit i paraqet".

Neni 13

Në nenin 23 në paragrafin (2) pas alinesë 6, shtohet alinea e re 7, si vijon:

"- ofertuesi ka marre leje përkatëse, miratim gjegjësisht pajtueshmëri nga organi kompetent."

Në paragrafin (3) fjalët: "për dhënien e lejes" dhe presja shlyhen.

Në paragrafin (4) fjalët: "paraqitet edhe dëshmi për kërkesën e dorëzuar për leje përkatëse" zëvendësohen me fjalët: "paraqitet edhe dëshmi se është marrë leje përkatëse".

Në paragrafin (8) fjalët: "paragrafi 6" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi 7".

Në paragrafin (9) fjalët: "Komisioni i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni për zgjidhjen e ankesave nga fusha e tregut të letrave me vlerë".

Në paragrafin (10) fjalët: "paragrafi 8" zëvendësohen me fjalët: "paragrafi 9".

Neni 14

Në nenin 24, paragrafi (1) ndryshon si vijon:

"Ofertuesi është i obliguar që ekstraktin nga prospekti për blerje dhe ofertën për blerje për të cilën Komisioni paraprakisht i ka dhënë leje, t'i shpallë menjëherë pas pranimit të lejes nga Komisioni por jo më vonë se një ditë punë. Oferta për blerje shpallet dhe në web faqen e bursës".

Në paragrafin (2) fjalët: "Drejtoria e monopolit" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës".

Neni 15

Në nenin 25 në paragrafin (1) fjala "dhjetë" zëvendësohet me fjalën "shtatë".

Në paragrafin (2) pas alinesë 2 shtohet alinea e re 3, si vijon:

"-qëndrimi i këshillit drejtues për ndikimin nga zbatimi i ofertës mbi interesat e shoqërisë aksionare, e veçanërisht mbi të punësuarit, si dhe për planet strategjike të ofertuesit për shoqërinë aksionare me të cilën ka të bëjë oferta për blerje."

Neni 16

Në nenin 27 paragrafi (1) fjalët: "30 ditë" zëvendësohen me fjalët: "15 ditë", kurse fjalët: "60 ditë" zëvendësohen me fjalët: "45 ditë".

Neni 17

Në nenin 40 paragrafi (2) fjalët: "Drejtoria e monopolit" zëvendësohen me fjalët: "Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës".

Neni 18

Në nenin 43 paragrafi (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3) si vijojnë:

"(2) Kundër aktvendimit të Komisionit mund t'i paraqitet ankesë në afat prej 15 ditësh pune Komisionit për zgjidhjen e ankesave nga fusha e tregut të letrave me vlerë.

(3) Ankesa nga paragrafi (2) i këtij neni nuk e prolongon ekzekutimin e aktvendimit të Komisionit."

Neni 19

Pas nenit 50 shtohen dy nene të reja 50-a dhe 50-b si vijojnë:

Neni 50-a

(1) Nëse ofertuesi në procedurën për marrje, blen së paku 95% nga aksionet me të drejtë vote të shoqërisë që ka të bëjë oferta për blerje, ai ka të drejtë t'i blejë edhe aksionet e aksionarëve tjerë që nuk e kanë pranuar ofertën për blerje. Kjo blerje plotësuese doemos duhet të kryhet në bazë të kushteve të njëjta që i janë dedikuar ofertës për blerje, përkatësisht korrigjimit të saj të fundit.

(2) Ofertuesi nëse e shfrytëzon të drejtën nga paragrafi (1) i këtij neni, është i obliguar t'i paraqesë Depozitarit qendror për letra me vlerë kërkesë për shitje të detyruar të aksioneve të aksionarëve që nuk e kanë pranuar ofertën, me paraqitjen e kushteve për blerjen e aksioneve të cilat janë identike me ato në ofertën publike, si dhe të kryejë pagesën e shumës në para të nevojshme për blerjen e këtyre aksioneve në llogari të veçantë të Depozitarit qendror për letra me vlerë.

(3) Depozitari qendror për letra me vlerë i njofton të gjithë aksionarët për kërkesën e paraqitur për shitje të detyruar, dhe i thërret të gjithë aksionarët të paraqesin të dhëna për llogarinë në bankë në të cilën do t'u bëhet pagesa për aksionet e shitura në bazë të shitjes së detyruar.

(4) Kërkesën nga paragrafi (2) të këtij neni ofertuesi mund ta paraqesë në afat jo më të gjatë se 90 ditë nga shpallja e aktvendimit të Komisionit për suksesin e ofertës për blerje të shpallur në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

(5) Кërkesën nga paragrafi (2) të këtij neni ofertuesi është i obliguar ta shpallë në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë", dhe së paku në një gazetë ditore që del në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë.

(6) Në kërkesën për shitje të detyrueshme, si një nga alternativat për pagesë të aksioneve doemos duhet të ofrohet pagesa me para në dorë, pa marrë parasysh mënyrën e pagesës që është përdorur gjatë ofertës për blerje.

(7) Në lidhje me bartjen e letrave me vlerë dhe plotësimin e obligimeve në para në bazë të shitjes së detyruar, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat nga nenet 44, 45 dhe 46 të këtij ligji, me ç'rast afatet për plotësimin e detyrimeve rrjedhin pas kalimit të afatit të përcaktuar në paragrafin (4) të këtij neni.

(8) Shpenzimet për realizimin e shitjes së detyrueshme bien në llogari të ofertuesit.

Neni 50-b

(1) Nëse ofertuesi në procedurën për marrje ka fituar së paku 95% të aksioneve me të drejtë vote të shoqërisë që ka të bëjë oferta për marrjen, ai ka obligim që t'i blejë edhe aksionet e aksionarëve tjerë që nuk e kanë pranuar ofertën për marrjen, nëse këta aksionarë i paraqesin kërkesë për blerje të detyrueshme Depozitarit qendror për letra me vlerë. Kjo blerje plotësuese doemos duhet të kryhet në bazë të kushteve të njëjta që i janë dedikuar ofertës për blerje, përkatësisht korrigjimit të saj të fundit.

(2) Nëse është plotësuar kushti nga paragrafi (1) i këtij neni, aksionarët të cilët nuk e kanë pranuar ofertën për blerje, kërkesën për blerje të detyrueshme të aksioneve ia paraqesin Depozitarit qendror për letra me vlerë në afat jo më të gjatë se 90 ditë nga dita e shpalljes së aktvendimit të Komisionit nga neni 43 i këtij ligji në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". Gjatë paraqitjes së kësaj kërkesë, aksionarët të cilët nuk e kanë pranuar ofertën për blerje, paraqesin deklaratë me shkrim në pajtim me nenin 34 të këtij ligji.

(3) Ofertuesi i cili ka fituar së paku 95% nga aksionet me të drejtë vote të shoqërisë që ka të bëjë oferta për blerje, është i obliguar që pas mbarimit të procedurës për marrjen, në Depozitarin qendror të letrave me vlerë ta deponojë shumën në para të nevojshme për blerjen e aksioneve të mbetura me të drejtë vote, dhe të mos e ngrejë këtë shumë deri në kalimin e afatit të përcaktuar në paragrafin (2) të këtij neni, ose të sigurojë garanci bankare në pajtim me nenin 29 të këtij ligji.

(4) Në lidhje me bartjen e letrave me vlerë dhe plotësimin e obligimeve në para në bazë të shitjes së detyruar, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat nga nenet 44, 45 dhe 46 të këtij ligji, me ç'rast afatet për plotësimin e detyrimeve rrjedhin pas kalimit të afatit të përcaktuar në paragrafin (2) të këtij neni.

(5) Shpenzimet për realizimin e blerjeve të detyrueshme bien në llogari të ofertuesit."

Neni 20

Në nenin 55, paragrafi (2) ndryshon si vijon:

"Në rastin nga paragrafi (1) të këtij neni, gjatë realizimit të së drejtës për votë, numri i aksioneve me të drejtë vote të cilat dalin nga aksionet e emetuara të shoqërisë zvogëlohet për numrin e aksioneve të fituara me punë juridike në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji."

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

"(3) Gjatë realizimit të së drejtës për votë, numri i votave i të gjithë aksionareve llogaritet në bazë të numrit të aksioneve që ata i posedojnë, të zvogëluara për përqindje të barabartë për të cilën është zvogëluar edhe numri i përgjithshëm i aksioneve, ndërsa për personin i cili ka fituar aksione me punë juridike në kundërshtim me këtë ligj, aksionet e fituara në këtë mënyrë nuk merren parasysh."

Neni 21

Në nenin 57 në paragrafin (6), fjalia e parë ndryshon si vijon:

"Kundër aktvendimit nga paragrafi (5) i këtij neni mund t'i paraqitet ankesë në afat prej 15 ditësh Komisionit për zgjidhjen e ankesave nga fusha e tregut të letrave me vlerë."

Neni 22

Në nenin 68 pas fjalës "blerje" shtohen fjalët: "ose nëse për shkak të realizimit të kërkesës apo veprimet tjetër, do të bëhet shkelja e këtij ligji".

Neni 23

Në nenin 69 në paragrafin (1) fjalia hyrëse ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 4000 deri 5000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje personit juridik, nëse: "

Pas alinesë 28 shtohet alinea e re 29, si vijon:

"-nuk e shpall ekstraktin nga prospekti për blerje dhe ofertën për blerje në pajtim me nenin 24 paragrafi (1) të këtij ligji;"

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

"Gjobë në shumë prej 1000 deri 2000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik."

Paragrafi (3) ndryshon si vijon:

"Gjobë në shumë prej 500 deri 1000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit fizik".

Neni 24

Në nenin 70 në paragrafin (1) fjalia hyrëse ndryshon, si vijon:

"Gjobë në shumë prej 4000 deri 5000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet kundërvajtje personit juridik, nëse: "

Paragrafi (2) ndryshon si vijon:

"Gjobë në shumë prej 1000 deri 2000 euro me kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik".

Neni 25

Ky ligj hyn fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 518.

Врз основа на член 3, а во врска со член 2, став 2 од Законот за сметање на времето ("Службен весник на Република Македонија" бр. 17/96 и 16/97) и член 36 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.03. 2007 година донесе

О Д Л У К А ЗА ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ВОВЕДУВАЊЕТО И ДЕНОТ И МОМЕНТОТ НА ЗАВРШУВАЊЕТО НА ЛЕТНОТО СМЕТАЊЕ НА ВРЕМЕТО ВО 2007 ГОДИНА

1. Летното сметање на времето во 2007 година започнува на 25 март во 02 h 00 min 00 s, така што со поместување за еден саат напред времето во 02 h 00 min 00 s се смета како 03 h 00 min 00 s.

2. Летното сметање на времето во 2007 година се завршува на 28 октомври во 03 h 00 min 00 s, така што со поместување за еден саат наназад времето во 03 h 00 min 00 s се смета како 02 h 00 min 00 s.

3. Саатот кој на 28 октомври 2007 година, поради поместувањето за еден саат наназад се појавува двапати помеѓу 02 h 00 min 00 s и 03 h 00 min 00 s се означува - првиот пат како саат 2А, а вториот пат како саат 2Б.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1770/1
21 март 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

519.

Врз основа на член 19 алинеја 7 и член 50 алинеја 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 22.03.2007 година донесе

О Д Л У К А ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ УПРАВУВАЊЕ СО СИСТЕМОТ ЗА ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ИЗДАДЕНА НА ГА-МА АД СКОПЈЕ

1. Се одзема Лиценцата за вршење на енергетска дејност управување со системот за пренос на природен гас издадена на ГА-МА АД Скопје издадена со Одлуката за издавање на Лиценцата за вршење на енергетска дејност управување со системот за пренос на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/05 и 135/06).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-523/1
22 март 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

520.

Врз основа на член 19 алинеја 7 и член 50 алинеја 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/06), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 22.03.2007 година донесе

О Д Л У К А ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРЕНОС НА ПРИРОДЕН ГАС ИЗДАДЕНА НА ГА-МА АД СКОПЈЕ

1. Се одзема Лиценцата за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас издадена на ГА-МА АД Скопје издадена со Одлуката за издавање на Лиценцата за вршење на енергетска дејност пренос на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр. 90/05 и 135/06).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-524/1
22 март 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

521.

Врз основа на член 23 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 04/2002 и 37/2002), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 16.03.2007 година, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ОТКУП

1. На Сосиете Женерал (Société Générale, SA), акционерско друштво со седиште на ул. „Хаусман“ бр. 29, 75009 Париз, Република Франција се издава дозвола за давање понуда за откуп на обичните акции издадени од Охридска банка АД Охрид. Понудата за откуп ја дава Брокерската кука Инвестброкер АД Скопје, во име и за сметка на Сосиете Женерал акционерско друштво, со седиште во Париз, Република Франција.

2. Откупот на хартиите од вредност ќе се врши по цена од 8.157,96 денари за една обична акција.

3. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 дена од денот на првото објавување на извадокот од проспектоот и понудата за откуп.

4. Понудувачот од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предвиден со Законот и Понудата за откуп.

5. Жалбата против ова решение не го одложува неговото извршување.

6. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-732/11
16 март 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф.д-р **Весна Пендовска**, с.р.



www.slv.esnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007036